

<b>Requested information</b>	<b>Барана информација</b>	<b>Contractual party's statement / Изјава на договорната страна</b>
Name and Surname	Име и презиме	
Address (street and number)	Адреса (улица и број)	
Zip Code, Town/City	Поштенски код, место / град	
Municipality	Општина	
Country	Земја	
Contact e-mail	Контакт e-mail	
Contact Phone No.	Контакт телефон	
Unique Personal Identification Number	ЕМБГ (Единствен матичен број)	
ID Card Number	Број на лична карта	
<b>Banking information</b>	<b>Банкарски информации</b>	
Bank name	Име на банката	
Bank Account Number	Број на трансакциска сметка	
Name of Account Holder	Име на сопственикот на сметката	
<b>Compliance Questions</b>	<b>Прашања за етичко однесување</b>	
Do you have family or friends employed in A1 Makedonija? If yes, please provide the name of employee and the relation	Дали имате член на вашето потесно или пошироко семејство, пријател или познаник којшто е вработен во А1 Македонија? Доколку да, ве молиме наведете го неговото име и презиме и поврзаноста со истиот.	
Have you ever been charged with or convicted of any financial crime, corruption or fraud?	Дали некогаш биле обвинети или осудени за каков било финансиски криминал, корупција или измама?	
Date	Датум	
Signature	Потпис	



**TO BE FILLED OUT BY THE PAYMENT RECIPIENT (IF DIFFERENT TO THE CONTRACTUAL PARTY) / ДА СЕ ПОПОЛНИ ОД ПРИМАТЕЛОТ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (ДОКОЛКУ ПРИМАТЕЛОТ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И ДОГОВОРНАТА СТРАНА НЕ СЕ ИСТОТО ЛИЦЕ)**

Name and Surname	Име и презиме	
Address(street and number)	Адреса(улица и број)	
Zip Code, Town/City	Поштенски код, место / град	
Municipality	Општина	
Country	Земја	
Unique Personal Identification Number	ЕМБГ (Единствен матичен број)	
ID Card Number	Број на лична карта	
Banking information	Банкарски информации	
Bank name	Име на банката	
Bank Account Number	Број на трансакциска сметка	
Name of Account Holder	Име на сопственикот на сметката	
What is your relation to the contracted party?	Каква е вашата поврзаност со договорната страна?	
Date	Датум	
Signature	Потпис	

**It is mandatory to fill out all fields on page 1 of this form. Same applies for page 2, if relevant.**  
**Задолжително е да се пополнат сите полиња на страна бр.1 од овој формулар. Истото важи и за страна бр. 2, доколку бараната информација е релевантна.**  
**For official change of any of the information stated above, you are obliged to send a written notification to the contact person of A1 Makedonija, Jana Arsovska Esmerova; jana.arsovska-esmerova@a1.mk; t: 075 400 434.**  
**За промена на која било информација наведена во овој формулар, должни сте да доставите писмено известување до контакт лицето од A1 Македонија, Јана Арсовска Есмерова; jana.arsovska-esmerova@a1.mk; т: 075 400 434.**